

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	АНТРОПОЛОГИЈА			
2.	Код				
3.	Студиска програма	ОПШТА МЕДИЦИНА			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за медицински науки – Универзитет “Гоце Делчев”, Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв степен			
6.	Академска година / семестар	трети семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Доц.д-р Зоран Ханџиски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишана втора година			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со сите области и дисциплини со кои се бави антропологија со акцент на физичката антропологија				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретски наставни единици: 1. Главна поделба на антропологијата 2. Историја на антропологијата 3. Улогата на расите во антропологијата 4. Антропометрија 5. Физиолошка антропометрија 6. Функционална антрометрија 7. Конституција 8. Нутритивна антропометрија 9. Описни белези и индекси вредности на главата 10. Антропологија на кожа				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава на предавања и вежби, практични вежби.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	60			
14.	Распределба на расположивото време	2 + 0 + 1			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	0 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови	
		16.3.	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови		40 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови	
	17.3.	Активност и учество		20 бодови	
	17.4.	Практичен и завршен испит		30 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<ul style="list-style-type: none"> Начинот на оценување е врз основа на кумулативност на освоени бодови од: предавања, вежби, колоквиуми и семинарска работа; Колоквиумите се независни еден од друг, т.е. полагање на еден не е предуслов за полагање на другиот колоквиум; Завршниот испит исто така не зависи од колоквиумите, тие не се услов за полагање на завршен испит, туку вкупниот број на освоени поени, кој не треба да биде помал од 42 поени; Во случај на недоволен број на поени за полагање на завршен испит, професорот може да организира и дополнителен колоквиум или дополнителна активност кога за тоа има доволен број на кандидати. 	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Придружна евалуација на студентите и самоевалуација	

22.	Литература					
	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.1.	1.	Ѓоргоски И., Даштевски Б.	Основи на антропологијата	УН.Св. Кирили и Методиј, Природно математички факултет	2004, Скопје
		2.	Guyton С.А., Hall Е.Ј.	Медицинска физиологија	ISP Savremena administracija d.d Beograd	1999, Beograd
		3.				
	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.				
		2.				
3.						